



**Извршниот одбор на СВТ Алумни Скопје донесе одлука за распишување на:**

## **К О Н К У Р С**

**ЗА САМО-КАНДИДИРАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СВТ АЛУМНИ МАКЕДОНИЈА**

**Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:**

- Најмалку еднаш да бил/а дел од програмата USA Summer Work and Travel
- Да биде постојан член на СВТ Алумни Македонија
- Да е на возраст од 19 до 28 години
- Одлично познавање на англиски јазик (пишување и говорење)
- Искуство во невладиниот сектор ќе се смета за предност

**Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:**

- Кратка биографија;
- Лична изјава со објаснување на причината и мотивацијата за аплицирање;

### **Рок и начин на пријавување**

Кандидатите треба да ги испратат потребните документи по електронска пошта на следната адреса: [contact@swtalumnimk.com](mailto:contact@swtalumnimk.com)

Крајниот рок за поднесување на кандидатурите е **недела, 15 јануари 2017 година.**

### **Обврски и Задачи**

- Раководење и администрирање со СВТ Алумни Македонија;
- Организирање и спроведување на активностите на СВТ Алумни Македонија;
- Поддржување на работата на Извршниот одбор на СВТ Алумни Македонија;
- Одржување чести контакти со членовите и партнерските организации на СВТ Алумни Македонија, како и со физички и правни лица во и надвор од Македонија;
- Подготвување и пишување проектни апликации заедно со другите членови на СВТ Алумни Македонија;
- Претставување на СВТ Алумни Македонија пред трети страни;
- Извршување други тековни задачи изготвени од Извршниот одбор и другите органи на СВТ Алумни Македонија



**The Executive Board of the SVT Alumni Skopje announces:**

## **A N N O U N C E M E N T**

for SELF NOMINATION AS PRESIDENT OF SVT ALUMNI SKOPJE

**Candidates must meet the following conditions constituted by the Statute of the association:**

- At least once, being part of the USA Summer Work and Travel
- Permanent member of SVT Alumni Skopje
- Be aged 19-28 years
- Fluent in English (written and spoken)
- Experience in the NGO sector would be considered as an advantage

**All interested candidates should submit the following documents:**

- Curriculum Vitae;
- Personal statement explaining the reasons and motivation for applying;

### **Method and deadline of reporting**

Candidates should send the required documents by e-mail at the following address:  
[contact@swtalumnimk.com](mailto:contact@swtalumnimk.com)

The deadline for submission of applications is **Sunday, January 15, 2017.**

### **Responsibilities and tasks**

- Management and administration of SVT Alumni Macedonia;
- Organizing and carrying out the activities of SVT Alumni Macedonia;
- Supporting the work of the Executive Board of SVT Alumni Macedonia;
- Maintain frequent contact with members and partner organizations of SVT Alumni Skopje, as well as persons and entities from Macedonia and abroad;
- Preparation and writing project applications along with other members of the SVT Alumni Macedonia;
- Presentation of SVT Alumni Macedonia to third parties;
- Performing other ongoing tasks prepared by the Executive Board and others from SVT Alumni Macedonia;